



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 04.12.2012

## СООПШТЕНИЕ

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија сака да ги извести сите осигурени лица дека заклучно од 1-ви декември 2012 година можат да добијат здравствена заштита во дежурните служби при ЈЗУ Здравствен дом Скопје од страна на дежурни тимови на матични лекари во сабота од 07:30 до 19:30 часот. Дежурната служба ќе работи континуирано и во ноќните часови, недела и државни празници.

Дежурните служби ќе бидат организирани во повеќе општини на територијата на град Скопје и тоа во:

- Поликлиника Чаир,
- Поликлиника Шуто Оризари,
- Поликлиника Бит Пазар,
- Поликлиника Јане Сандански,
- Поликлиника Драчево,
- Поликлиника Ѓорче Петров и
- Поликлиника Ченто.



Со обезбедување на континуирана здравствена заштита во согласност со потребите на населението и со цел обезбедување на квалитетна и навремена здравствена заштита, **Фондот за здравствено осигурување на Македонија одржа работен состанок со ЈЗУ Здравствен Дом Скопје и Здружението на приватни лекари на Македонија во врска со**



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

обезбедување на лекарски тимови и организирање на дежурствата во сабота од 07:30 до 19:30 часот.

На состанокот беше договорено дека сите избрани лекари кои имаат склучено Договор за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита, односно сите матични лекари ќе бидат вклучени во дежурствата кои се организирани од страна на ЈЗУ Здравствен дом Скопје. Списокот на дежурни лекари ќе биде објавен на web страната на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Лекарска Комора на Македонија и ЗПРЛМ во посебен дел за дежурства. На овој начин ќе се институционализира обавувањето на дежурствата на матичните лекари во ЈЗУ Здравствен дом Скопје.



Целта на овие дежурства е да се пружи здравствена заштита на осигурениците на кои им е потребна неопходна медицинска помош особено за акутни состојби како што се: дехидратација, состојби со висока температура, покачен крвен притисок, главоболка, градна болка, гушење, бубрежна болка, повреди и друго. Предвидено е дежурните лекари да можат да пропишат рецепти на дванаесет генерики на лекови на товар на Фондот за горенаведените состојби и заболувања кои осигуреникот може веднаш да ги подигне во аптека (прилог Одлука за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба).

Помина првиот викенд од воведување на дежурните служби во здравствените домови и нашите првични искуства во врска со бројот на осигурени лица кои ги користеле



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

дежурните служби се дека се движат помеѓу 40 до 60 осигуреници во една смена (шестчасовна смена) и направени се околу 100 прегледи во еден здравствен дом, односно 80 – 100 осигуреници во целодневна смена (вкупно на сите пунктови 534 пациенти).



Се прават напори во уште еден здравствен дом да воведеме дежурна служба, а тоа е здравствениот дом Идадија. Сметаме дека треба да има дежурна служба и во центарот на град Скопје, особено кога ќе се земат предвид бројките од околу 150.000 осигуреници (од Карпош и Ѓорче Петров) кои гравитираат кон

користење на услугите на поликлиниката во Ѓорче Петров.

**ФЗОМ ја продолжува својата агенда на целосна посветеност кон осигурениците и подигнување на квалитетот на здравствените услуги на повисоко ниво.**

Со почит,

ФЗОМ